

БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ЕДНОГОДИШНИ СЕРТИФИКАЦИОНИ ПРОГРАМИ



„ЧОВЕК СЕ БОРИ ЗА ДВЕ РАБОТИ ВО ЖИВОТОТ: ПРВАТА, Е ДА ГО ДОСТИГНЕ
ТОА ШТО ГО САКА, А ВТОРАТА, ДА УЖИВА ВО ТОА ШТО ГО ДОСТИГНАЛ“

ПОРФ. Д-Р ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АКАДЕМСКИ СОВЕТ НА АБИТ И УО НА ТТК
БАНКА АД СКОПЈЕ. ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 26 ЈУНИ 2015 ГОДИНА

CERTIFIED RISK MANAGER®

CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST®

CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®

CERTIFIED CREDIT ANALYST®

CERTIFIED BRANCH MANAGER®

CERTIFIED RETAIL BANKER®
(postgraduate diploma) Retail Banking Academy
LONDON

CERTIFIED CONTROLLER®
(diploma) Controller Akademie® GERMANY

Апликација

Секој учесник при аплицирањето за еден од модулите ќе потполни прашалник за самоевалуација на нивото на знаење поврзано со темите на модулот (Level 1, 2 или 3) за кој се пријавува.

Стратегии на предавање

Сертификационите програми се одвиваат во 3 модули со зголемена сложеност на темите во времетраење од една година. Имено, стратегиите на предавање во специјализациите се конципирани согласно со содржината на модулите и се насочени кон суштинско подигнување на примената на теоретските поставки и кон овозможување на практично знаење со висок квалитет. Примената на практичното знаење се зголемува низ трите модули, односно е наједноставна во првиот а најсложена во третиот. Сложеноста

на теоретското знаење е на исто ниво во сите три модули со надградување и проширување на сознанијата низ модулите.

Клучните поенти од секоја тема ќе се извлечат преку интерактивна настава. Учесниците ќе бидат охрабрани да се фокусираат кон донесување на сопствени судови и критички размислувања. Притоа, предавањата се составени од:


УПИСНИ РОКОВИ

ПРВ УПИСЕН РОК:

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

ВТОР УПИСЕН РОК:

ЈАНУАРИ - ФЕВРУАРИ



Теоретски дел:

Вовед во темата, основни елементи и дефиниции, описи и поврзаности. Методот е базиран на презентации и студии на случаи;

Вежби:

Вежбите се насочени кон практична примена на знаењето во различни конкретни случаи од секојдневното работење, при што предавачот активно учествува во унапредување на самостојноста на учесниците. Вклучена е индивидуална работа и работа во групи. Во вежбите е вклучена можност за групна изработка на студии на случаи;


Интеракција:

Предавачите иницираат разговор со учесниците во врска со стекнатото знаење со цел да се воочат нови аспекти и предизвици. Учесниците од своја страна исто така можат да поставуваат прашања и да иницираат разговор во текот на предавањата. Дозволено е сопствено истражување на учесниците за темата и дискусијата за тоа за време на часот;

Секоја од темите застапени во програмата ќе содржи практични примери за имплементација во секојдневното работење. Методите за презентирање и совладување на темите ќе се одвиваат по принципот на: флексибилност, Learning by doing концепт, работилници, дискусии, работни групи, истражувања помеѓу и за време на часовите и разработка на case-study-ја и дискусија за истите.

Начин на оценување (испит)

- По завршување на едно ниво, односно еден Модул, секој учесник е потребно да положи практичен испит, со цел стекнување на сертификатот за соодветното ниво кое го посетувал. Испитот се вреднува 70% од вкупните поени за сертификатот. Останатите 30% од вкупните поени за добивање на сертификатот се однесуваат на оценка на раководителот на програмата кој доставува оценка за учесникот по 3 основи: присуство, критично мислење и ангажираност. Трите категории, носат поединечно по 10% од оценката. Раководителот е должен да ги сумира заклучоците од информациите доставени од страна на секој поделен предавач на наставните сесии. Истиот само констатира и сумира информации за нивото на знаења стекнати од кандидатот на самите предавања, кои би им биле дополнителна информација на ЦСК (Централната Сертификациона Комисија) во носењето на одлуката за добивање на сертификат за соодветното ниво.
- Определен кандидат има право да се запише како слушател на Level II, а без притоа да има посетено предавања од Level I, само доколку го положи испитот од претходното ниво со над 90 поени и притоа добие оценка за задоволително искуство од Сертификационата Комисија.
- Секој предавач има обврска да подготви најмалку 10 прашања и решенија за истите, поврзани со темата на сопственото предавање и да ги достави до раководителот на програмата најдоцна 10 работни дена по одржаното предавање. Предавачот има обврска во истиот временски рок да достави до раководителот на програмата и информации за учесникот по трите основи: присуство, критично мислење и ангажираност.
- Секој кандидат има право на повторно полагање на испитот за определено ниво, најмногу до 3 пати.



Испитни сесии

Испитна сесија 1	Испитна сесија 2	Испитна сесија 3
ФЕВРУАРИ	МАЈ	ДЕКЕМВРИ

МОЖНОСТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ДО 72 РАТИ, ЗА СЛУШАТЕЛИ КОИ САМИ ПЛАЌААТ ЗА ОБУКАТА!

Потрошувачките кредити се најкористен начин за купување на рати кога клиентите немаат кредитна картичка. Со овој начин може да се плати било која обука во АБИТ. Основен услов за потрошувачки кредит од било која банка е да сте вработен и да земате редовен личен доход. Може да аплицирате за кредит преку банките-членки на АБИТ.

Повеќе информации на: www.abit.edu.mk; academic@abit.edu.mk; info@abit.edu.mk

Контакт телефони: 02 3 125 500; 071 215 118

CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST® (Level 1, 2 и 3)



„ЗАЕДНО СМЕ ПОДОБРИ ОД СЕКОГО ЕДИНЕЧНО.“ (Р. КРОК)

Од практика за практика

Програмата ги опфаќа најрелевантните теми од областите на сметководственото практично работење и даночното законодавство. Имено, програмата ќе се одвива врз база на серија практични предавања, задачи од праксата во сметководствените компании/банки кај нас, како и учество на слушателите во практична работа (во лабораторија за сметководство) со помош на софтвер за сметководствено работење врз реални компании и банки од РМ. Понатаму, ќе се направи проценка на здобиеното знаење на слушателите, преку анализа на финансиски извештаи и пресметка на аналитички коефициенти (Ratio analysis) во конкретна команија/банка земена од праксата. Во контекст на тоа слушателот ќе ги демонстрира стекнатите вештини и разбирањето за: менаџерско, банкарско, буџетско и бизнис сметководство базирано на МСС. Програмата ќе стави акцент на тековните и практичните трендови на сметководственото работење и даночното законодавство на светско ниво прилагодени за специфичноста на работењето и предизвиците со кои се соочува македонскиот стопански и банкарски сектор.

Цели на специјализацијата

По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни:

- ✓ да ги опишат постапките што се применуваат за квалитетна сметководствена евиденција во пракса;
- ✓ да ги изберат основните сметководствени принципи, претпоставки, стандарди;
- ✓ да ги разберат законските регулативи и истите да ги применат во спроведување на евиденција и книжење на сите сметководствени трансакции согласно МСС и МСФИ во стопанскиот и банкарски сектор;
- ✓ изработка на финансиските извештаи како крајна цел на сметководствениот процес;
- ✓ да го предвидат ефектот од промената во финансиските извештаи;
- ✓ да ги диференцираат методите на сметководствено опфаќање на трошоците, како по носители, така и по активности;
- ✓ да ги пресметаат сите показатели од финансиската анализа (Ratio analysis),
- ✓ изработка на анализа на паричните текови во компаниите и банките;
- ✓ да учествуваат во практична работа во лабораторија за сметководство, со помош на софтвер за сметководствено работење врз реални компании и банки од Р.М.

Вкупен фонд на часови:	216
Времетраење:	1 година
Место:	АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75, зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката:	Два пати неделно понеделник и среда во 17:30 часот

CASI Certified Accounting Specialist®

Прв чекор за стекнување на практични знаења и констатирање на разликите во политиката на евидентирање на залихите во малопродажба и големопродажба (трговија на мало/големо), како и примери од пракса поврзани со компанија за трговија „Актив проект“ ДОО ќе се прикаже целокупната увозна документација на слушателите.

Наставна програма (72 часа)

1. Вовед во сметководство
2. Биланс на состојба и биланс на успех во сметководствениот циклус
3. Сметководство на обртните средства
4. Залихите како тековни средства - сметководство на залихи
5. Употреба на сметките за временски разграничувања во деловните субјекти
6. Сметководствена постапка при пресметување и евиденција на ДДВ
7. Евиденција на трговски стоки
8. Продажба на стоки преку трговија на мало

9. Извоз- увоз на трговски стоки и услуги
10. Сметководство на трошоците
11. Сметководство на трошоците (Амортизација)
12. Сметководство на трошоците (Плати и надоместоци од плати)
13. Сметководство на капиталот
14. Сметководство на приходи и расходи
15. Сметководствена постапка при утврдување на финансискиот резултат
16. Дискусија и работа во групи

CASII Certified Accounting Specialist®

Втор чекор за изучување на финансиско сметководство според МСФИ/МСС со практични примери од класа 0 до класа 9 (примена на МСФИ за мали и средни ентитети) и сметководствено даночно законодавство – практични аспекти со даночни експерти во РМ.

Наставна програма: (72 часа)

1. Финансиско сметководство според МСФИ/МСС со практични примери од класа 0 до класа 9
2. Сметководство на трговски стоки базирано на МСС
3. Сметководствени политики базирани на МСС
4. Практична работа во лабораторија за сметководство (до изработка на завршна сметка) базирана врз конкретна компанија од праксата - напредно ниво
5. Сметководствено даночно законодавство
6. Данок на добивка
7. Пресметка на персонален данок по разни основи
8. Данок на додадена вредност - ДДВ
9. Дискусија и работа во групи.

CASIII Certified Accounting Specialist®

Трет чекор за разбирање на банкарското сметководство согласно МСС, буџетското сметководство согласно Законот за сметководство на буџет и буџетски корисници и Менаџерското сметководство, и тоа преку практична работа во лабораторија за сметководство.

Наставна програма: (72 часа)

1. Банкарско сметководство
2. Практична работа во лабораторија за сметководство (до изработка на завршна сметка) базирана врз конкретна комерцијална банка од праксата - напредно ниво
3. Сметководство кај буџетските корисници
4. Практична работа во лабораторија за сметководство (до изработка на завршна сметка) базирана врз буџетски корисник од праксата - напредно ниво
5. Сметководство на производство
6. Менаџерско сметководство
7. Анализа на финансиски извешти (аналитичките показатели од финансиските извештаи во функција на донесување менаџерски одлуки)
8. Дискусија и форумска дебата (завршна заклучна дискусија за темите од Level 3 со цел, сублимирање и проверка на нивото на стекнати знаења преку отворена дискусија и работа на случај во присуство на висок менаџмент од комерцијалните банки, бизнис заедницата во РМ и регионот).



НАПОМЕНА:

Програмата е акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, во соработка со Школата за контролинг од Љубљана, Контролинг Академијата од Минхен и Retail банкарската академија од Лондон.



1. Д-р Вики Русевска Твртковиќ
2. М-р Драги Тасевски
3. М-р Марија Ефремова
4. Доц. д-р Сениша Наумоски
5. М-р Татијана Ацковска
6. Драгица Ерчуљ